

ПРАШАЛНИК



SAVA
OSIGURUVANJE

ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____
(име и адреса) _____ (ЕДБС/МБС)

КОНТАКТ ЛИЦЕ: _____
(име и презиме) _____ (и-меил адреса) _____ (телефон)

ПРОМЕТ:

Изминат период:

за xxxx година: _____ ЕУР Удел на извозот: _____ %

за xxxx година: _____ ЕУР Удел на извозот: _____ %

за xxxx година: _____ ЕУР Удел на извозот: _____ %

План за тековната година: _____ ЕУР Удел на извозот: _____ %

Удел на планираниот промет за којшто ќе се користат други инструменти за гаранција на плаќањето (акредитиви, гаранции, аванси и сл.): _____ %

Просечен рок на плаќање: _____ денови

Просечен број денови на доцнење со плаќањето: _____

Удел на државата во планираниот промет во тековната година			
Бр	Држава	Удел во %	Број на купувачи
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Најголеми купувачи		
Бр.	Купувач (назив и држава)	Планиран промет во тековната година во ЕУР
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Вредност на ненаплатени фактури во последните три (3) години поради неликвидност на должникот (присилна наплата, предстечајна постапка, стечај):

за година: _____ ЕУР за година: _____ ЕУР за година: _____ ЕУР

Структура на купувачи во однос на годишниот промет во ЕУР	Број на купувачи	Износ во ЕУР
до 50.000		
од 50.000 до 500.000		
повеќе од 500.000		

Моментална вкупна вредност на отворени побарувања: _____ ЕУР

Од нив, побарувања кои доспеале во период подолг од 30 дена: _____ ЕУР

Како ја добивте информацијата за осигурување на побарувања во САВА осигурување а.д. Скопје?

лична препорака на деловен настан преку деловна банка од медиуми останато

САВА осигурување а.д. Скопје се обврзува дека сите податоци од овој документ ќе ги третира како деловна тајна. Со својот потпис потврдувам дека овој Прашалник е пополнет совесно, наведените податоци се вистинити и целосни и дека, никаква информација која би можела да влијае врз донесување на одлуката за осигурување, не е премолчена.

Во _____, датум _____
(потпис и печат)

Ви благодариме на пополнетиот Прашалник. Ве молиме, заверен и скениран, да го доставите на електронската адреса: pobaruvanja@sava.mk. Доставените информации ќе бидат разгледани и ќе Ви се обратиме во најкраток можен рок.